

ŠKODA KODIAQ SCOUT

Ценовник



ŠKODA
SIMPLY CLEVER



KODIAQ SCOUT MY2021 CW48

Мотор

Мотор	Менувач	Модел код	Цена
2.0 TSI DSG 4x4 (140 kW / 190 HP) - EU6	DSG7	NS7SPZ21	40.810 € 2.530.220 ден
2.0 TDI EVO DSG 4x4 (147 kW / 200 HP) - EU6	DSG7	NS7S9Z21	43.360 € 2.688.320 ден

Сериска опрема

> SCOUT

7 x воздушни перничувања (предни и странични за возач и совозач, странични завеси и перниче за колена на возач)	Миење на предните светла под притисок	Дигитален радио прием
ABS ESC MKB HBA Hill Hold ascend/ descent	Електрични стакла на сите врати	SMART LINK конекција за телефон (безжично за Apple)
Front Assist – радар за автоматско сопирање	Електрично подесиви, автоматско затемнувачки и преклопливи ретровизори со грејачи	Електрична регулација на петтата врата
Сензори за паркирање позади	Греени прскалки на предниот ветробран	Централен преден наслон
Предни светла за магла со Corner функција	CLIMATRONIC – автоматски клима уред	KESY Go копче за палење на моторот
Full LED предни светла со динамична контрола и LED предни дневни и задни стоп светла	Греење на предните седишта	Мрежа во багажникот
Сензор за дожд со светлосен асистент	Лумбална регулација на предните седишта	Текстилни патосници
	Темпомат со ограничувач на брзина	Челично резервно тркало

> Уникатни карактеристики на робустниот KODIAQ SCOUT

Погон на сите тркала – 4x4	Сензори за паркирање напред и позади
Driving Mode Selection	SUNSET – длабоко затемните задни стакла
Навигациски систем AMUNDSEN со 8" екран, BT, 8 звучници, WLAN, Web радио	19" Алуминиумски тркала BRAGA anthracite
Voice Control	Задни стоп светла во Top LED изведба
SCOUT дизајн на браниците во сребрена боја	Интелигентен асистент за долги светла
SCOUT надворешни ретровизори во сребрена боја	SCOUT Ash дрвен декор со Scout лого
Кровни шини во сребрена боја	LED амбиентално осветлување
SCOUT емблеми на крилата	SCOUT црн ентериер со алкантара седишта и Scout лого
Пакет за лоши патишта	KESY – централно заклучување/ отклучување без клуч
Камера за паркирање позади	SCOUT мултифункционален управувач со греење и педали за менување брзини

Надворешност и Ентериер

Дополнителен трет ред на седишта - Верзија со седум седишта	PZB	56.582 ден.	913 €
CLIMATRONIC (3 zone) со трозонско регулирање на температурата	PHB	15.158 ден.	244 €
Варијабилан под во багажникот (доаѓа со мало резервно тркало)	PKP	9.415 ден.	152 €
Греење на предни и задни седишта	4A4	9.509 ден.	153 €
Држач за таблет	IA1	2.824 ден.	46 €
Електричен, панорамски, лизгачки сончев кров	PH1	62.514 ден.	1.008 €
Ел. греење на предното ветробранско стакло со сенз. за дожд и свет. асис. (мора во комб. со PHA, PW1, 4A3)	PKV	16.193 ден.	261 €
Елетрично прилагодливо возачко седиште со меморија и лумбална поддршка	PB0	28.997 ден.	468 €
Електрично прилагодливи предни седишта со меморија и лумбална поддршка	PB2	57.900 ден.	934 €
Кожен ентериер со вентилирачки седишта (Мора во комбинација со PB2)	PHD	41.331 ден.	667 €
Подготовка за кука за влечење	1M5	10.450 ден.	169 €
Кука за влечење, механички преклоплива и електрично отстранлива со адаптер	PK0	51.875 ден.	837 €
Кутија за отпадоци	4AD	1.130 ден.	18 €
Дво-страна покривка за багажниот простор (гума/ текстил)	6SJ	2.636 ден.	43 €
Остранлива торба за скии UNIBAG (во задниот наслон за раце)	3X5	6.684 ден.	108 €
Пакет за пушачи	9JC	1.130 ден.	18 €
Преклопливи масички на наслоните од предните седишта	1U9	5.461 ден.	88 €
Преградна мрежа	3CX	9.226 ден.	149 €
Слеер пакет (Ролетни на задните странични стакла / SUNSET / странични наслони на потпирачите за глава на задните седишта)	PXB	8.944 ден.	144 €
Фамилијарен пакет (Дополнителна ел. брава за безбедност на деца / ролетни на задните странични стакла / заштита на рабовите од вратите / кутија за отпадоци)	PXC	9.603 ден.	155 €
Акустични предни странични прозори + SUNSET	VW5	8.097 ден.	131 €
Virtual pedal - електрична регулација на петтата врата преку сензор	PK9	10.074 ден.	162 €

Безбедност

Адаптивен темпомат до брзина од 210 km/h со "follow to stop" функција	PLJ	25.985 ден.	419 €
LANE ASSIST - асистент за одржување на коловозна лента	PWA	22.313 ден.	360 €
SIDE ASSIST - систем за помош при промена на лента	PWB	31.257 ден.	504 €
LANE ASSIST + SIDE ASSIST	PWC	53.570 ден.	864 €
LANE ASSIST - асистент за одржување и активно прилагодување на коловозна лента + SIDE ASSIST (со Emergency Assist за DSG) (мора во комбинација со 9S6 PLJ)	PWM	62.231 ден.	1.004 €
TRAVEL ASSIST (асистент за активно одржување и прилагодување на коловозна лента / адаптивен темпомат до брзина од 210 km/h со "follow to stop" функција) (со Emergency Assist за DSG) (мора во комбинација со 9S6 RND)	PWJ	52.157 ден.	841 €
Алармен уред против кражба заедно со KESSY Full - централно отклучување/ заклучување без клуч	PDD	14.499 ден.	234 €
PARK ASSIST - систем за помош при паралелно и попречно паркирање со Manoeuvre assist функција	PPA	18.924 ден.	305 €
AREA VIEW 360° камери за паркирање со Full LED задни светла (мора во комбинација со 7X2 PWB PDE)	PWG	23.725 ден.	383 €
TRAILER ASSIST + AREA VIEW 360° камери со Full LED задни светла + сензори за паркирање напред и позади (мора во комбинација со PWB PDE)	PPD	39.824 ден.	642 €
TRAILER ASISST + AREA VIEW 360° камери со Full LED задни светла + PARK ASSIST (мора во комбинација со PWB PDE)	PPC	58.654 ден.	946 €
Подготовка за детско седиште ISOFIX - на совозачкото седиште	3G2	1.883 ден.	30 €
Crew Protect Assistant - Превентивен систем за заштита на предните патниците при судар (мора во комбинација со PE2)	7W2	8.944 ден.	144 €
DCC - Адаптивна шасија заедно со Driving Mode Select и OFF ROAD копче (за 4x4 модели)	PF4	49.992 ден.	806 €
Driver Alert Assist - систем за предупредување на замор на возачот	EM1	2.448 ден.	39 €
Странични воздушни перничкиња позади	PE2	17.700 ден.	285 €

Функционалност

3D Навигациски систем COLUMBUS со 9.2" дисплеј, 64 GB меморија, Voice Control, WLAN, Web радио	RNF	50.934 ден.	822 €
CANTON sound system (10 звучници, 575 W, дигитален еквилајзер, subwoofer) (само заедно со PDE)	RA2	21.466 ден.	346 €
230V приклучок заедно со x 1 USB-C приклучок напред и позади	RA3	11.203 ден.	181 €
Virtual Cockpit - виртуелна инструментална табла	9S0	24.384 ден.	393 €
Кожен пакет со Спортски трокрак мултифункционален управувач со греење и педали за менување брзини за DSG	PLK	6.779 ден.	109 €
Comfort telephony - безжична надворешна конекција и безжичен полнач	PT1	16.570 ден.	267 €

Алуминиумски фелни и пневматици

Алуминиумски фелни - CRATER Anthracite 7 x 19" - со пневматици 235/50 R19	PJT	0 ден.	0 €
Алуминиумски фелни - PROCYON 7 x 19" со црни аеро капацн - со пневматици 235/50 R19	PJV	0 ден.	0 €
Алуминиумски фелни - PROCYON 7 x 19" со anthracite аеро капацн - со пневматици 235/50 R19	PJX	0 ден.	0 €
Црвена Velvet Red/ Црна Crystal Black Ексклузивна Металик боја	FLT	34.364 ден.	554 €
Бела Candy White/ Сина Energy Blue/ Сива Steel Grey Акрилна боја	CHR	0 ден.	0 €
Металик Боја	MET	9.920 ден.	160 €

Фелни:

19" Алуминиумски фелни BRAGA Anthracite



19" Алуминиумски фелни CRATER Anthracite



19" Алуминиумски фелни Procyon црни



19" Алуминиумски фелни Procyon anthracite



Достапни бои:

- Сина Energy Blue акрилна
- Сива Quartz Grey металик
- Бела Candy White акрилна
- Црна Crystal Black металик
- Сива Steel Grey акрилна
- Црвена Velvet Red металик
- Кафена Magnetic Brown металик
- Сина Lava Blue металик
- Црна Magic Black металик
- Сребрена Brilliant Silver металик
- Бела Moon White металик
- Зелена Emerald Green металик
- Сина Race Blue металик
- Сива Business Grey металик

Црн Alcantara ентериер со Ash дрвен декор

